

20192283545

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот и постапката при распределба на стоки во рамки на тарифни квоти за преференцијален увоз согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација (во натамошниот текст: стоки).

Член 2

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука плаќањето на увозните давачки се врши согласно договорите за слободна трговија, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација.

Член 3

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served), во согласност со склучениот договор, спогодба и протокол за слободна трговија.

Член 4

Листите на стоки со квартално утврдени количини за кои се врши распределба се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“ еднаш годишно од страна на Министерството за економија.

Неискористените количини на стоките на крајот на секој квартал се пренесуваат во првиот нареден квартал како дополнување на утврдената количина на стоки од листата на стоки на тарифни квоти.

II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК

Член 5

За стоките што подлежат на користење на преференцијален увоз во рамки на тарифна квота се поднесува електронска царинска декларација со соодветно пополнет податок за број на квота, што се смета за валидно барање за распределба на тарифни квоти.

Електронската царинска декларација од став 1 на овој член преку Електронскиот систем за обработка на декларации и акцизни документи (во понатамошниот текст:СОЦДАД) се поднесува до една од следниве царински испостави:

Име на царинската испостава	Шифра
I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ	МК001000
Царинска испостава СКОПЈЕ 1	МК001010
Царинска испостава СКОПЈЕ 3	МК001013
Царинска испостава СКОПЈЕ 4	МК001014
Царинска испостава СКОПЈЕ 2	МК001015
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за стоков промет	МК001075
II. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО	МК002000
Царинска испостава КУМАНОВО	МК002010
Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ - Отсек за стоков промет	МК002030
Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - Отсек за стоков промет	МК002050
III. ЦАРИНАРНИЦА ШТИП	МК003000
Царинска испостава ШТИП	МК003010
Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за стоков промет	МК003030
Царинска испостава ВЕЛЕС	МК003050
IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА	МК004000
Царинска испостава ГЕВГЕЛИЈА	МК004020
Царинска испостава КАВАДАРЦИ	МК004040
Царинска испостава СТРУМИЦА	МК004050
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за стоков промет	МК004060
V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА	МК005000
Царинска испостава БИТОЛА	МК005010
Царинска испостава МЕЦИТЛИЈА - Отсек за стоков промет	МК005020
Царинска испостава СТРУГА	МК005060
Царинска испостава КАФАСАН- Отсек за стоков промет	МК005070

Член 6

Царинската управа врши распределба на тарифните квоти секој работен ден во 15 часот преку Електронскиот систем за интегрирана тарифна околина (во понатамошниот текст:ИТО).

Прифаќањето на Електронските царински декларации се врши согласно член 216 став (7) од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.

Сите електронски царински декларации за тарифни квоти поднесени во текот на еден календарски ден подеднакво конкурираат за распределба на преостанатата тарифна квота. Ако количините кои се бараат за распределба од тарифната квота се поголеми од количината која што е на располагање, распределбата се врши пропорционално на количините кои се барани на истиот датум.

Член 7

Стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои биле привремено чувани или кои се наоѓале во постапка на царинско складирање во претходна календарска година може да учествуваат во распределбата на тарифни квоти за тековната календарска година.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 18.11.2019 година.

Бр. 45-7147/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев**, с.р.